

## ЕУ ги поддржува напорите на ЗНМ за слобода на изразување



Здружението на новинарите на Македонија и Делегацијата на Европската унија во Скопје, по повод 3 мај - Меѓународниот ден на слободата на печатот, во четврток во Скопје го означил почетокот на проектот „Вмрежување на новинари за слобода на медиуми“, поддржан од Европската унија.

„Независни, плурални и слободни медиуми се есенцијални за демократијата на секоја земја и за благосостојбата на граѓаните. Тие ја зголемуваат транспарентноста и отчетноста на властите поврзано со прашања од јавен интерес“, рече амбасадорот на Делегацијата на Европската унија во Скопје, Аиво Орав во неговото излагање.

Орав рече дека предизвиците на Македонија поврзано со слободата на изразувањето се бројни, отсутството на балансирано и фер известување, самоцензура кај новинарите, нетранспарентни јавни институции, потребата за независно регулаторно тело и финансирањето на медиумите е недоволно транспарентно.

„Ние сите знаеме дека граѓаните треба да бидат целосно информирани за да бидат во можност да изградат мислење и да учествуваат во процесот на донесување на одлуки што влијаат врз нивните животи“, истакна Орав. Според него, секое заплашување и насилство врз поединци за изнесување сопствено мислење во јавноста е неприфатливо.

Претседателот на ЗНМ, Насер Селмани се заложил за поголема солидарност на новинарите и медиумите со иницијативата Европска медиумска платформа за отчетност во Скопје.

медиумите со новинарот Зоран Божиновски, притворен во затворот во шото Оризари заради аферата Шпион. Селмани изрази загриженост што најголем дел од македонските медиуми не известуваат за случајот на Божиновски или одбегнаа да го спомнат неговото име од настанот на ЗНМ од пред затворот истражниот затвор.

„Не е време за академска расправа за тоа што е добро новинарство, туку е критично време кога треба да ја спасиме вербата дека во Македонија може да имаме слободни и професионални медиуми“, посочи Селмани и повика на поголема солидарност со Божиновски.

Директорот на ЗНМ, Драган Секуловски рече дека целите на проектот, кој ќе се спроведе во наредните три години, ќе бидат да се подобри известувањето на новинарите преку организирање на разни обуки и зајакнување на системот на саморегулација.

„Проектот предвидува и следење на судски случаи за клеветата против новинари“, рече Секуловски. Тој зборуваше и за регионалниот проект, во чие спроведување се вклучени шест балкански здруженија на новинари, со единствена цел да се промовира слободата на медиумите согласно европските стандарди.

Предвидено е да се создаде онлине платформа на рано предупредување, преку која ќе се создаде мрежа на заедничко лобирање за новинарските здруженија, подобрување на законската рамка и нејзината соодветна имплементација. /крај/со/мф

Copyright 2016 makfax Сите права се задржани. Текстот не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Макфакс. Во спротивно Макфакс го задржува правото да го фактурира преземиениот текст согласно својот ценовник и правила.

Like 7

Tweet

G+ Share 0

G+1 0

Share

Извор : ЗНМ Објавено : четврток, 05 мај 2016 17:17:21

## Поврзани Вести

Нема поврзани вести!

## Македонија (/makedonija)

- >> Почнува изборната кампања, Груевски подготвен и за други избори (/makedonija/pocnuva-izbornata-kampanja-gruevski-podgotven-i-za-drugi-izbori)
- >> Вељаноски во чест на свети Кирил во Рим (/makedonija/nadvoresna-politika/veljanoski-vo-cest-na-sveti-kiril-vo-rim)
- >> Сончево и нешто посвежо (/makedonija/soncevo-i-nesto-posvezo)
- >> Велосипедски тури во рамки на Азот МТБ Предизвик 2016 (/makedonija/regioni/velosipedski-turi-vo-ramki-na-azot-mtb-predizvik-2016)
- >> ВМРО-ДПМНЕ ќе биде единствената партија на гласачкото ливче на изборите на 5 јун... (/makedonija/politika/vmro-dpmne-ke-bide-edinstvenata-partija-na-5-jun...)
- >> Општина Карпош: СДСМ почна да протестира против СДСМ (/makedonija/skopje/opstina-karpos-sdsm-pocna-da-protestira-protiv-sdsm)
- >> Анкета: Голем интерес за велосипедот како превозно средство, потребна е инфраструктура... (/makedonija/skopje/anketa-golem-interes-za-velosipedot-kako-)
- >> Тековно одвивање на сообраќајот (/makedonija/1551610401-tekovno-)